



ОПШТИНА ИЛИНДЕН

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Акционен План за превземање на обврската за плаќање на воден надомест за одводнување на индивидуални водокорисници на територија на Општина Илинден за 2015 година

Илинден 2015 година

Акционен план за чистење и одржување на каналска мрежа на територија на општина Илинден за 2015 година

опис	Вкупна должина/метри	Планирано за чистење/метри	потег	опис на чистење
Главен Канал	14. 200	4.000	Илинден-Марино-Кадино	машинско и рачно
Сува река	10 .000	4.000	Бучинци-Бујковци Дељадровци-Текија	рачно
Ободен канал	9. 800	4.000	Илинден и Марино	машински и рачно
Вкупно:		12 000		
секундарна мрежа				
Азмак	4 .800	4 .000	Марино-Кадино-Мралино	машински и рачно
Топлик	4. 800	1.200	Илинден	машински и рачно
сисаец на Главен канал	480	450	Мралино	машински
сисаец на Главен канал	1.200	700	Кадино	машински и рачно
Кадински канал - Шамак	1.500	1.500	Кадино	рачно
Вкупно:		7850		
терцијална мрежа				
Сисавци на Азмак	2. 300	2 .300	Кадино-Мралино	машински и
Сисаец на Топлик (ДЗС)	1.600	1.600	Илинден	машински
Мралино	1.200	1.200	Кај гробишта	рачно
Мралино	400	400	Од Забната ординација до гробишта	машински
Мралино	500	500	Позади Културен Дом и ПОУ „Ристо Крле“	машински
Млака	750	750	Илинден	рачно
Вкупно:		6750		
вкупно		26.600		

изработиле:
 Општина Илинден
 Саше Ристовски
 Славица Милошевска
 Славица Давидовска
 Ирена Стаменовска

согласен:
 Водостопанство Скопско Поле
 директор
 Тони Мартиновски

Образложение:

1. Главна каналска мрежа

- Главен канал-Горна зона – рачно и машинско чистење во должина од 4000 метри од н.м.Илинден- н.м.Марино до н.м.Кадино;
- Сува Река- рачно и машинско чистење во должина од 4000 метри два потега крак 1 : 2000 метри од .н.м. Бучинци-Мршевци-Бујковци и крак 2: 2000 метри од Дељадровци-Текија;
- Ободен канал - рачно и машинско чистење во должина од 4000 метри во Марино-Илинден;

2. Секундарна каналска мрежа

- Азмак во должина од 4000 метри машинско и рачно чистење во Марино-Кадино-Мралино;
- Топлик - Илинден рачно чистење во должина од 1.200 метри;
- Сисавец на Главен канал Мралино потребно е машинско чистење во должина од 480 метри;
- Сисавец на Главен канал во Кадино машински и рачно во должина од 700 метри;
- Кадински канал- Шамак во должина од 1500 метри;

3. Терцијална каналска мрежа

- Сисавци на секундарен канал Азмак машинско чистење во должина од 2300 метри во н.м. Кадино и Мралино;
- Сисавец на Топлик Илинден машинско чистење во должина од 1600 метри;
- канал во н.м.Мралино м.в. Гробишта машински во должина од 1200 метри;
- канал во н.м.Мралино од Забна ординација до Гробишта машински во должина од 400 метри;
- канал позади Културен Дом и ПУ „Ристо Крле“ машинско чистење во должина од 500 метри;
- канал во м.в.Млака рачно чистење во должина од 750 метри;

ЈП Водостопанство Скопско Поле како надлежен орган за одржување на ХМС Скопско Поле има обврска за редовно, навремено и квалитетно да ја одржува каналската мрежа на подрачјето на општина Илинден, во континуитет по целата должина, со соодветна механизација запазувајќи ги прифилите на главната, секундарната и терцијалната каналска мрежа со изнесување на ископаниот наносен материјал.

изработиле:

Општина Илинден
Саше Ристовски
Славица Милошевска
Славица Давидовска
Ирена Стаменовска

согласен:

Водостопанство Скопско Поле
директор
Тони Мартиновски


4.Дополнителни активности

- Во случај на ургентна потреба која ќе се јави како резултат на покачување на нивото на подземните и површинските води а со цел да се спречи излевање на водите и загрозување на подрачјето надзорниот орган со писмено известување ќе го извести ЈП Водостопанство Скопско Поле за превземање дополнителни активности за чистење, уредување и нивелирање на каналската мрежа што не е предвидена со овој Акционен План.

Работни активности при чистење на предвидената должина на каналска мрежа:

- Машинско чистење на каналот со багер од наносен и друг материјал;
- Машинско порамнување на теренот покрај каналот со булджер;
- Рачно чистење на косини на канал од вегетација;
- Изнесување и транспорт на наносен материјал.

Попречни профили на каналската мрежа на територија на Општина Илинден



изработиле:

Општина Илинден
Саше Ристовски
Славица Милошевска
Славица Давидовска
Ирена Стаменовска

согласен:

Водостопанство Скопско Поле
директор
Тони Мартиновски